



RMP

**CERTIFICATO SANITARIO**  
**ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ/**  
**Health Certificate**

Per i prodotti lattiero-caseari a base di latte crudo destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi o da parte dei medesimi di cui alla colonna B dell'Allegato VI Parte 7 del Libro delle Norme \* o dell'equivalente colonna B, Allegato I Regolamento (UE) No 605/2010 destinati all'importazione nella Repubblica di Macedonia  
За производи од млеко добиени од сирово млеко за човечка исхрана од трети земји и делови од трети земји наведени во Прилог 6 Дел 7 колона А од Правилникот\*, или еквивалентната колона А Прилог 1 од Регулативата (ЕУ) Бр 605/2010 наменети за увоз во Република Македонија  
For dairy products derived from raw milk for human consumption from third countries or parts thereof authorized in Annex 6 Part 7 column A of Book of rules\* or equivalent column A, Annex I to Regulation(EU) No 605/2010 intended for importation in to the Republic of Macedonia

Paese /Земја/ Country		Certificato veterinario per la Repubblica di Macedonia Ветеринарно Здравствен Сертификат за Република Македонија /Veterinary Certificate to Republic of Macedonia								
Parte I: Informazioni relative alla partita spedita/ Дел I: Детали за испратената пратка Part I: Details of dispatched consignment	I.1. Speditore/ Испраќач/ Conignor  Nome /Име/ Name  Indirizzo/ Адреса/ Address  Tel./ Тел./ Tel.		I.2. Numero di riferimento del certificato Референтен број на сертификатот /Certificate reference number		I.2.a					
			I.3. Autorità centrale competente/ Централен Надлежен Орган/ Central Competent Authority							
			I.4. Autorità locale competente/ Локален Надлежен Орган/ Local Competent Authority							
	I.5. Destinatario/ Примач/ Consignee  Nome/ Име /Name  Indirizzo /Адреса/ Address  Codice postale /Поштенски број/ Postal code Tel./ Тел./ Tel.		I.6.							
	I.7. Paese di origine / Земја на потекло /Country of origin		Codice ISO ИСО код /ISO code	I.8. Regione di origine Подрачје на потекло /Region of origin		Codice Код Code	I.9. /Paese di destinazione Земја на дестинација /Country of destination	Codice ISO ИСО код /ISO code	I.10. Regione di destinazione /Подрачје на дестинација /Region of destination	Codice / Код Code
	I.11. Luogo di origine/ Место на потекло/ Place of origin  Nome/ Име/Name  Indirizzo/ Адреса/ Address		Numero di riconoscimento /Број на одобрене/ Approval number		I.12.					
	I.13. Luogo di carico/ Место на натовар /Place of loading		I.14. Data di partenza/ Дата на поаѓање/ Date of departure							
	I.15. Mezzo di trasporto/ Средства за транспорт / Means of transport Aereo/ Авион <input type="checkbox"/> Nave/Брод <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario /Aeroplane <input type="checkbox"/> /Ship <input type="checkbox"/> Железнички вагон /Railway wagon <input type="checkbox"/> Automezzo/Средство за патен сообраќај <input type="checkbox"/> Altro/ /Road vehicle <input type="checkbox"/> /Друго/ Other <input type="checkbox"/>  Identificazione/ Идентификација/ Identification  Riferimento documentale/ Документ на кој се повикува/Documentary references		I.16. PIF d'ingresso nella RM/ Влезен ВИМ на ГП во РМ /Entry BIP in RM  I.17.							
	I.18. Descrizione della merce/ Опис на стоката/ Description of commodity				I.19. Codice merceologico (codice SA)/Код на стоката (ХС код)/ Commodity code (HS code)		I.20. Quantità/ Количество/Quantity			
	I.21. Temperatura del prodotto/Температура на производот/ Temperature of the product		Ambiente/ Собна <input type="checkbox"/> /Ambient	Refrigerato/ Разладено <input type="checkbox"/> /Chilled	Congelato/ Смрзнато <input type="checkbox"/> /Frozen		I.22. Numero di colli/ Број на пакувања/ Number of packages			
I.23. Identificazione del container/numero di sigillo/Идентификација на контејнерот/Број на пломба /Identification of container/Seal number				I.24. Вид на пакување /Type of packaging						
I.25. Merce certificata per:/ Пратките се наменети за: /Commodities certified for:		Consumo umano/ Исхрана на луѓе /Human consumption <input type="checkbox"/>		I.26.						
I.26.		I.27. Per l'importazione nella RM/ За увоз или влез во РМ /For import or admission into RM <input type="checkbox"/>		I.28. Identificazione delle merci /Идентификација на стоките/ Identification of the commodities						
Impianto di produzione/ Преработувачки објект /Manufacturing plant		Numero di colli/ Број на пакувања /Number of packages		Specie (nome scientifico) Видови (Научно име) /Species (Scientific name)		Peso netto/ Нето тежина /Net weight		Numero del lotto/ Сериски број /Batch number		

Parte II: Certificazione Дел II: Сертификација Part II: Certification	II. <b>Informazioni sanitarie / Информации за здравствената состојба</b> <b>/Health information</b>	II.a. Riferimento del certificato /Референтен број на сертификатот/ <i>Certificate reference number</i>	II.b.
	II.1 <b>Animal health attestation / Потврда за здравствена состојба на животните/ Animal health attestation</b>  Il sottoscritto veterinario ufficiale dichiara di essere a conoscenza delle pertinenti disposizioni di cui alla normativa nazionale in materia veterinaria o della Direttiva 2002/99/CE e del Regolamento (EC) No 853/2004 e con il presente certifico che i prodotti a base di latte di cui sopra sono stati ottenuti da latte crudo ottenuto da animali: /Јас, долу потпишаниот официјален ветеринар, изјавувам дека сум запознат со релевантните услови пропишани со соодветните национални прописи од областа на ветеринарното здравство односно во еквивалентните прописи Директивата 2002/99/ЕЗ и Регулативата (ЕЗ) Бр 853/2004 и потврдувам дека млечните производи наведени предходно се добиени со преработка на сирово млеко добиено од животни: <i>I, the undersigned official veterinarian, declare that I am aware of the relevant provisions in national veterinary legislation or Directive 2002/99/EC and of Regulation (EC) No 853/2004 and hereby certify that the dairy products described above has been manufactured from raw milk obtained from animals:</i>  a) soggetti al controllo del servizio veterinario ufficiale, /кој се под контрола на надлежната ветеринарна служба, <i>/under the control of the official veterinary service,</i>  b) che si trovavano in un paese, o in parte del medesimo, indenne da afta epizootica e peste bovina per un periodo di almeno 12 mesi immediatamente precedente alla data di rilascio del presente certificato e che non ha eseguito la vaccinazione contro questa malattia durante tale periodo/ кои биле во земја или дел од неа слободен од Лигавка и шеп и Чума кај говеда најмалку во последните 12 месеци пред издавањето на овој сертификат, и каде не е извршена вакцинација против болеста Лигавка и шеп во овој период, <i>/which were in a country or part thereof that has been free of foot-and-mouth disease and of rinderpest for at least 12 months prior to the date of this certificate, and where vaccination against foot-and-mouth disease has not been carried during that period,</i>  c) provenienti da aziende non soggette a restrizioni dovute ad afta epizootica o peste bovina e / припаѓаат на одгледувалишта кои не се под забрана заради Лигавка и шеп или Чума кај говеда, и <i>/belonging to holdings which were not under restrictions due to foot-and-mouth disease or rinderpest, and</i>  d) sottoposti ad un controllo veterinario periodico per accertare l'osservanza delle condizioni di polizia sanitaria di cui alla Legge in materia di sanità veterinaria (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Macedonia n. 113/2007) e/o dell'equivalente sezione IX, capitolo I dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 e alla direttiva 2002/99/CE;/ се субјект на редовна ветеринарна инспекциска контрола од страна на ветеринарни инспектори со која се утврдува исполнетоста на условите за здравствена заштита на животните наведени во Законот за ветеринарно здравство (Службен весник на Република Македонија Бр. 113/2007) односно еквивалентното Поглавје I од Глава IX од Анекс III од Регулативата 853/2004/ЕЗ и во Директивата 2002/99/ЕЗ; <i>/subject to regular veterinary inspections to ensure that they satisfy the animal health conditions laid down in Law on veterinary health (Official journal of Republic of Macedonia No. 113/2007) and/or equivalent Chapter I of Section IX of Annex III of Regulation (EC) No 853/2004 and in Directive 2002/99/EC;</i>		
	II.2 <b>Attestato sanitario /Јавно здравствена потврда/ Public Health attestation</b>  Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 e certifica che il latte crudo di cui al presente certificato è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:/ Јас, долу потпишаниот официјален ветеринар, изјавувам дека сум запознат со релевантните услови пропишани во соодветните национални прописи од областа на ветеринарното здравство односно во еквивалентните прописи Регулативата (ЕЗ) Бр 178/2002, (ЕЗ) Бр 852/2004, (ЕЗ) Бр 853/2004 и (ЕЗ) Бр 854/2004 и потврдувам дека млечниот производ од сирово млеко наведено предходно е добиено во согласност со овие услови, односно дека: <i>/I, the undersigned official inspector, declare that I am aware of the relevant provisions in national veterinary legislation or Regulation (EC) No 178/2002, (EC) No 852/2004, (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004 and hereby certify that the dairy products made with raw milk described above was produced in accordance with those provisions, in particular that:</i>  a) è stato prodotto con latte crudo: /е произведено од сирово млеко:/ <i>/was manufactured from raw milk:</i>  (i) proviene da aziende agricole registrate conformemente alla Legge in materia di sanità pubblica veterinaria (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Macedonia No. 114/2007) e/o all'equivalente regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate conformemente alla Legge in materia di sanità pubblica veterinaria (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Macedonia No. 114/2007) e/o all'equivalente l'allegato IV del regolamento (CE) n. 854/2004;/ кое доаѓа од одгледувалишта регистрирани во согласност со Законот за ветеринарно јавно здравство (Службен весник на Република Македонија 114/2007) односно еквивалентната Регулатива (ЕЗ) Бр 852/2004 и се контролирани во согласност со Закон за ветеринарно јавно здравство (Службен весник на Република Македонија 114/2007) односно еквивалентниот Анекс IV од Регулатива (ЕЗ) Бр 854/2004; <i>/which comes from holdings registered in accordance with the Law on veterinary public health (Official journal of Republic of Macedonia No. 114/2007) and/or equivalent Regulation (EC) No 852/2004 and checked in accordance with the Law on veterinary public health and/or equivalent Annex IV to Regulation (EC) No 854/2004;</i>  (ii) è stato prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente alle specifiche norme d'igiene di cui alla Legge in materia di sanità pubblica veterinaria (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Macedonia No. 114/2007) e/o all'equivalente sezione IX, capitolo I dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004;/ е добиено, собрано, изладено, складирано и транспортирано во согласност со хигиенските услови наведени во Законот за ветеринарно јавно здравство (Службен весник на Република Македонија 114/2007) односно еквивалентното Поглавје I од Глава IX од Анекс III од Регулативата (ЕЗ) Бр 853/2004; <i>/which was produced, collected, cooled, stored and transported in accordance with the hygiene conditions laid down in Law on veterinary public health (Official journal of Republic of Macedonia No. 114/2007) and/or equivalent Chapter I of Section IX of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004;</i>  (iii) soddisfa i criteri attinenti al tenore di germi e cellule somatiche di cui alla Legge in materia di sanità pubblica veterinaria (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Macedonia n. 114/2007) e/o all'equivalente sezione IX, capitolo I dell'allegato III o all'art. 10 punto 8, lettera b) del Regolamento (CE) n. 853/2004;/ ги исполнува критериумите за број на микроорганизми и соматски клетки наведени во Законот за ветеринарно јавно здравство (Службен весник на Република Македонија 114/2007) односно еквивалентното Поглавје I од Глава IX од Анекс III од Регулативата (ЕЗ) Бр. 853/2004; <i>/which meets the plate and somatic cell count criteria laid down in Law on veterinary public health (Official journal of Republic of Macedonia No. 114/2007) and/or equivalent Chapter I of Section IX of Regulation (EC) No 853/2004;</i>  (iv) che rispetti le garanzie sullo stato dei residui di latte crudo forniti dai piani di monitoraggio per la rilevazione di residui o di sostanze presentate in conformità con le normative nazionali veterinaria o della direttiva 96/23/CE del Consiglio, e in particolare l'articolo 29/ исполнети се гаранциите за статусот на резидуи на сировото млеко согласно мониторинг плановите за детекција на резидуи или субстанции во согласност со соодветните национални прописи од областа на ветеринарното здравство односно во еквивалентните прописи Директивата 96/23/ЕЗ, и посебно член 29 од истата, <i>/which complies with the guarantees on the residues status of raw milk provided by the monitoring plans for detection of residues or substances submitted in accordance with national veterinary legislation or Council Directive 96/23/EC, and in particular Article 29 thereof, are fulfilled,</i>  (v) che, ai sensi del test sui residui di farmaci antibatterici effettuati dall'operatore del settore alimentare in conformità con i requisiti dell'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4 del regolamento (CE) N. 853/2004, è conforme ai limiti massimi di residui per i residui di medicinali antibatterici veterinari di cui all'allegato del regolamento (UE) N. 37/2010./ согласно тестирањата за резидуи на антибактериски лекови, спроведени од бизнис операторот со храна, во согласност со условите од Прилог III, Секција IX, Глава I, Дел III, точка 4 од Регулативата (ЕЗ) 853/2004, не ги надминува максималните граници		

на резидуи од антибактериски ветеринарно медицински производи утврдени во Прилогот на Регулативата (ЕУ) Бр 37/2010./ which pursuant to testing for residues of antibacterial drugs carried out by the food business operator in accordance with the requirements of Annex III, Section IX, Chapter I, Part III, point 4 of Regulation (EC) No 853/2004, it complies with the maximum residue limits for residues of antibacterial veterinary medicinal products laid down in the Annex to Regulation (EU) No 37/2010.

- (vi) che è stato prodotto in condizioni che garantiscano il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti dal regolamento (CE) n. 396/2005, e livelli massimi per i contaminanti di cui al regolamento (CE) n. 1881/2006./ произведено е под услови кои гарантираат усогласеност со максималните нивоа на резидуи на пестициди утврдени во Законот за ветеринарно јавно здравство (Службен весник на Република Македонија 114/2007), односно еквивалентните Регулатива (ЕЗ) Бр 396/2005, и максималните нивоа на контаминанти утврдени со Регулативата (ЕЗ) Бр 1881/2006. /Which has been produced under conditions guaranteeing compliance with the maximum residue levels for pesticides laid down in Regulation (EC) No 396/2005, and maximum levels for contaminants laid down in Regulation (EC) No 1881/2006.
- b) proviene da uno stabilimento che applica un programma basato sui principi HACCP, a norma della Legge in materia di sanità pubblica veterinaria (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Macedonia n. 114/2007) e/o dell'equivalente regolamento (CE) n. 852/2004./ доаѓа од објект кој има имплементирано програма базирана на (HACCP) принципите во согласност со Законот за ветеринарно јавно здравство (Службен весник на Република Македонија 114/2007) односно еквивалентната Регулатива (ЕЗ) Бр 852/2004; /It comes from establishment implementing a programme based on the HACCP principles in accordance with Law on veterinary public health(Official journal of Republic of Macedonia No. 114/2007) and/or equivalent Regulation (EC) No 852/2004;
- c) è stato ottenuto a partire da latte crudo che non è stato sottoposto ad alcun trattamento termico, né fisico né chimico durante il processo di lavorazione, oppure è stato ottenuto a partire da latte crudo che non è stato sottoposto ad alcun trattamento termico né fisico né chimico prima del processo di lavorazione, добиено е од сирово млеко кое не било термички обработено или физички и хемиски обработено за време на преработувачкиот процес; или добиено е од сирово млеко кое не било термички обработено или физички и хемиски обработено пред преработувачкиот процес, /It has been obtained from raw milk that has not undergone any heat treatment or any physical and chemical treatment during manufacturing process, or it has been obtained from raw milk that has not undergone any heat treatment or any physical and chemical treatment before manufacturing process.
- d) è stato confezionato, imballato e etichettato conformemente alla alla Legge in materia di sanità pubblica veterinaria (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Macedonia n. 114/2007) e/o all'equivalente sezione IX, capitolo III e IV dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004./ тоа е завиткано, запакувано и означено во согласност со Законот за ветеринарно јавно здравство (Службен весник на Република Македонија 114/2007) односно еквивалентните Поглавје III и IV од Глава IX од Прилог III од Регулативата (ЕЗ) Бр 853/2004, /It has been wrapped, packaged and labeled in accordance with Law on veterinary public health(Official journal of Republic of Macedonia No. 114/2007) and/or equivalent Chapter III and IV of Section IX of Annex III of Regulation (EC) No 853/2004,
- e) soddisfa i pertinenti criteri microbiologici di cui alla Legge in materia di sanità pubblica veterinaria (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Macedonia n. 114/2007) e/o all'equivalente Regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, e / ги исполнува соодветните микробиолошки критериуми пропишани во Законот за ветеринарно јавно здравство (Службен весник на Република Македонија 114/2007) односно еквивалентна Регулатива (ЕЗ) Бр 2073/2005 за микробиолошки критериуми за прехранбените производи, и /It meets the relevant microbiological criteria laid down in Law on veterinary public health(Official journal of Republic of Macedonia No. 114/2007) and/or equivalent Regulation (EC) No 2073/2005 on microbiological criteria for foodstuffs, and
- f) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 29 della medesima. исполнети се гаранциите за живите животни и нивните производи согласно плановите за резидуи кои се поднесени во согласност со Директивата 96/23/ЕЗ , и посебно член 29 од истата. /The guarantees covering live animals and products thereof provided by the residue plans submitted in accordance with Directive 96/23/EC, and in particular Article 29 thereof, are fulfilled.

**Osservazioni/  
Забелешка:  
Notes:**

Il presente certificato è destinato ai prodotti a base di latte crudo destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi autorizzati nella colonna A dell'allegato 6 Parte 7 del Libro delle Norme \* e/o dall'regolamento (UE) n. 605/2010 e destinati all'importazione nella Repubblica di Macedonia./ Овој сертификат е наменет за производи од млеко добиени од сирово млеко за човечка исхрана од трети земји и делови од трети земји наведени Прилог 6 Дел 7 колона А од Правилникот\*, или еквивалентната колона А Прилог 1 од Регулативата (ЕУ) Бр 605/2010 наменети за увоз во Република Македонија. This certificate is intended for dairy products derived from raw milk for human consumption from third countries or parts thereof authorized in Annex 6 Part 7 column A of Book of rules\* and/or equivalent column A, Annex I to Regulation(EU) No 605/2010 intended for importation in to the Republic of Macedonia

**Parte I:/ Дел I**

**I/Part I:**

Casella I.7 : indicare il nome e il codice ISO del paese, o di parte del medesimo, conformemente alla pertinente normativa nazionale in materia di sanità veterinaria o all'equivalente allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010./  
Поле I.7 :  
Box references I.7: Одреди го името и ИСО кодот на земјата или делот од неа наведена во соодветните Прилог 6 Дел 7 од Правилникот\*, или еквивалентната Прилог 1 од Регулативата (ЕУ) Бр 605/2010. /Provide name and ISO code of the country or part thereof appearing in the appropriate authorized in Annex 6 Part 7 of Book of rules\* or equivalent Annex I to Regulation (EU) No 605/2010.

Casella I.11: Nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione

Поле I.11 : Име, адреса и одобрен број на објектот на испорака.

Box references I.11: /Name, address and approval number of the establishment of dispatch.

Casella I.15: Numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero del volo (aeromobili) o nome (nave). In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.23 il loro numero totale, il numero di registrazione ed eventualmente il numero di serie del sigillo.

Поле I.15 :  
Box references I.15: In caso di scarico e nuovo carico, lo spedite deve informare il posto d'ispezione frontaliero di ingresso nella Repubblica di Macedonia.

Број на регистрација на патничко транспортно средство, контејнер, железнички вагон, бројот на лет на леталото или име на бродот треба да бидат достапни. Во случај на транспорт со контејнери или кутии, вкупниот број, нивната регистрација и сериски број на плomba, доколку ги имаат, треба да бидат наведени во поле I.23.

Во случај на истовар или претовар испраќачот мора да го информира влезното гранично инспекциско место во Република Македонија.

/Registration number (rail-wagon or container and road vehicle), flight number ( aircraft) or name (ship) is to be provided. In case of transport in containers or boxes, the total number of containers, their registration number and where there is a serial numbers of the seal it must be indicated in box I.23.

In case of unloading and reloading, the consignor must inform the border inspection post of introduction into the Republic of Macedonia.

Casella I.19: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05;

Поле I.19 :  
Box references I.19: 04.06; 21.05; 22.02; 35.01; 35.02 or 35.04

Користи го соодветниот хармонизиран систем (HS) на кодови на Светската Царинска Организација: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 17.02; 21.05; 22.02; 35.01; 35.02 или 35.04.

/Use the appropriate Harmonized System (HS) code of the World Customs Organization: 04.01; 04.02 ; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 21.05; 22.02; 35.01; 35.02 or 35.04.

Casella I.20: Indicare il peso lordo ed il peso netto totali./

Поле I.20 : Назначи ја вкупната бруто тежина и вкупната нето тежина.

Box references I.20: /Indicate total gross weight and total net weight.

Casella I.23: nel caso di contenitori o scatoloni, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente)./

Поле I.23 : Во случај на транспорт со контејнери или кутии, вкупниот број, нивната регистрација и број на плomba, доколку ги имаат, треба да бидат наведени.


Box references I.23: In case of transport in containers or boxes, the total number, their registration and seal numbers, (if applicable), should be indicated.

**Parte II/ Дел II**

**I/Part II:**

- La firma deve essere di colore diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana. Бојата на потписот треба да биде различна од бојата во која е испечатен образецот. Истите правила се применуваат и за печат освен за сув и воден печат.

/The color of the signature shall be different to that of the printing. The same rule applies to stamps other than those embossed or watermark.

Veterinario ufficiale/ Официјален ветеринар/ <i>Official veterinarian</i>	
Nome (in stampatello)/ Име (со големи букви)/ <i>Name (in capital letters)</i>	Titolo e qualifica/ Квалификација и звање / <i>Qualifications and title</i>
Data/ Датум / <i>Date</i>	(firma)/ (Потпис)/ <i>(Signature)</i>
	

\*Libro di norme sul metodo e sulla procedura per l'importazione ed il transito, lista di paesi terzi dai quali sono consentiti l'importazione ed il transito, formato e contenuto del certificato sanitario veterinario o di altra documentazione di accompagnamento della partita di animali vivi, prodotti dell'acquacoltura e prodotti di origine animale, nonché metodo e procedura di effettuazione dei controlli e delle verifiche durante l'importazione ed il transito di partite di animali vivi, prodotti dell'acquacoltura e prodotti di origine animali (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Macedonia No. 53/2010) come da ultimo modificato./

\* Правилник за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло (Службен весник на Република Македонија 53/2010, со последна измена)

/ \**Book of rules on the method and the procedure for import and transit, list of third countries from which the import and transit are permitted, the format and the content of the veterinary-health certificate or other documentation accompanying the consignment with live animals, aquaculture and products of animal origin, as well as the method and the procedure for carrying out controls and checks during import and transit of consignment with live animals, aquaculture and products of animal origin (Official journal of Republic of Macedonia No. 53/2010 as last amended)*